



Предмет: Понуда за патничко возило 4281557 CITROEN New C3 Aircross PureTech 110 S&S Feel Pack

Производител:	Automobiles CITROEN-Paris, France
Опис на возилото:	Лимузина со пет врати
Мотор:	3 цилиндри
Зафатнина:	1199 cm ³
Обртен момент:	205Nm/1.500 врт/мин
Моќност:	81kW (110КС) /5.500 врт/мин
Пренос :	на предните тркала преку 5 степен рачен менувач
Број на седишта:	5
Димензии(L/W/H) :	4154 / 1756 / 1637 mm
Волумен на багажен простор:	410литри
Пневматици :	205/ 60 R16
Перформанси:	
Забрзување од 0-100 km/h:	10.2 s,
Максимална брзина:	183 km/h
Потрошувачка:	
Град	6.8 l/100km
Отворено	5.0 l/100km
Комбинирано	5.8 l/100km
Норматив на издувни гасови:	ЕУРО 6.3
Емисија на CO2 гасови:	131g/km

Сериска опрема:

- ESP + ASR (електронска програма за стабилност и анти-пролизгувачки систем),
- ABS + REF + AFU (системи за безбедно сопирање) + автоматско вклучување на предните светла при нагло сопирање,
- Помош при тргнување на нагорнина,
- Сензор за издишани пневматици,
- Воздушно перниче за возач и совозач,
- Странични воздушни перничења за патниците во првиот ред
- Странични воздушни перничења за патниците во вториот ред
- Темпомат со ограничувач на брзина,
- Isofix прицврстување на детско седиште,
- Капак на багажниот простор,
- Затегнувачи на сигурносните ремени на предните седишта,
- Индикатор за непоставен сигурносен ремен,
- Автоматско заклучување на вратите и багажникот при стартување на возилото и (автоматско исклучување во случај на несреќа),
- Централно заклучување со далечинско,
- Електрика на предни и задни стакла со заштита од преклештување,
- Автоматски клима уред
- Висинско прилагодување на возачко седиште,

INSPIRED BY YOU

АВТОНОВА

Ексклузивен увозник за Македонија, Србија, Црна Гора, Косово и Албанија

ул. Скупи бр. 8, 1000 Скопје - Македонија
Тел.: 02 30 93 001 - office@citroen.com.mk - citroen.com.mk



ISO 9001:2008

- Висинско и длабинско подесување на воланот,
- Наслон на задна клупа делива во однос 2/3 со 1/3,
- Сет за поправка на гума
- Рачки на вратите во боја на каросерија
- 16" челични тркала 3D раткапни
- Пакет Safety: (AFIL систем за предупредување за ненамерно преминување на коловозната линија, Coffee Break Alert, систем за препознавање на сообраќајни знаци за ограничување на брзина),
- Куќишта на ретровизорите во црна сјајна боја,
- Задни светла со 3D ефект
- Патен компјутер,
- Електрично Серво управувач,
- Дневни LED светла
- Ткаенина на седиштата Mica Grey
- Задни паркинг сензори
- Електрично прилагодливи и грејни надворешни ретровизори
- Надолжни кровни носачи во црна сјајна боја
- Мултифункционален волан обложен со кожа
- Mirror Screen (Android Auto & Apple CarPlay)
- Дополнителна заштита на браникот напред и назад во сива боја Anthra
- Светла за магла напред
- Надолжна украсна лајсна под каросерија во црна мат боја

Дополнителна опрема вградена во возилото:

- Металик боја – Voltaic Blue
- Електрика на задни стакла

Цена на понудениот модел вкупно со ДДВ	Промотивен попуст	Цена на понудениот модел вкупно со ДДВ и со вклучен попуст
20.025,00 €	1.000,00 €	19.025,00 €

Рок на испорака: **Веднаш од лагер**

Сервис и гаранција :

Еврогаранција : **2 години со неограничен број на поминати километри**

2 години асистенција на пат

Сервисна мрежа

Сопствен сервис и магацин за резервни делови:

- АВТОНОВА Скопје
- АВТОНОВА Битола



Со почит,
АВТОНОВА
Продажба на нови возила